

ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Делегирана регулатива (ЕУ) 626/2011

Име на добавувачот или заштитен знак	VOX Electronics
Идентификатор на модел	IHD12-SIPMW
Идентификатор(и) на модел во затворен простор	IHD12-SIPMW
Идентификатор на модел на отворено	IHD12-SIPMW
Внатре нивоа на моќност на звукот (режим на ладење)	54 dB
Внатре нивоа на звучна моќност (режим на греење)	54 dB
Надворешни нивоа на моќност на звукот (режим на ладење)	62 dB
Надворешни нивоа на моќност на звук (режим на греење)	62 dB
Име на средството за ладење	R32
Ладилно средство GWP	675
<p>Истекувањето на ладилното средство придонесува за климатските промени. Ладилното средство со помал потенцијал за глобално затоплување (GWP) ќе придонесе помалку за глобалното затоплување отколку разладно средство со поголем GWP, доколку истече во атмосферата. Овој апарат содржи течност за ладење со GWP еднаква на 675. Ова значи дека ако 1 кг од оваа течност за ладење истече во атмосферата, влијанието врз глобалното затоплување би било 675 пати поголемо од 1 кг CO₂ во одреден период од 100 години. Никогаш не обидувајте се сами да го попречувате колото на течности за ладење или сами да го расклопите производот и секогаш побарајте професионалец.</p>	
Режим на ладење	
Сезонски сооднос на енергетска ефикасност (SEER)	8,2
Класа за енергетска ефикасност	A+++
Годишна потрошувачка на електрична енергија	149
Оптоварување на дизајнот	3,5 kW
Режим на греење	
Сезонски коефициент на перформанси (SCOP) (просечна сезона)	4,3
Класа на енергетска ефикасност (просечна сезона)	A++
Годишна потрошувачка на електрична енергија (просечна сезона)	908
Сезонски коефициент на перформанси (SCOP) (потопла сезона)	-
Сезонски коефициент на перформанси (SCOP) (Поладна сезона)	-
Класа на енергетска ефикасност (потопла сезона)	-
Класа на енергетска ефикасност (поладна сезона)	-
Годишна потрошувачка на електрична енергија (потопла сезона)	-
Годишна потрошувачка на електрична енергија (постудена сезона)	-
Оптоварување на дизајнот (просечна сезона)	2,8 kW
Оптоварување на дизајнот (потопла сезона)	-
Оптоварување на дизајнот (Поладна сезона)	-

Деклариран капацитет (просечна сезона)	4,2 kW
Деклариран капацитет (потопла сезона)	-
Деклариран капацитет (Постудена сезона)	-
Резервен капацитет за греење (просечна сезона)	0,0 kW
Резервен капацитет за греење (потопла сезона)	-
Резервен капацитет за греење (Постудена сезона)	-